

Прашања за прелиминарна фаза – 23.06.2021

1. Во која фаза од проектниот циклус се подготвува Логичката рамка? *(еден точен одговор)*
 - a) Идентификација
 - b) Програмирање
 - c) **Формулација**
 - d) Спроведување
 - e) Оценување

2. Кои можат да бидат конституенти на една граѓанска организација? *(повеќе точни одговори)*
 - a) **Членови на организацијата**
 - b) **Членови на Управен одбор**
 - c) **Организации / индивидуи кои помагаат да се спроведе вашата програма**
 - d) **Основачите на организацијата**
 - e) **Членови на организации со кои сте во коалиција**
 - f) **Вработени / волонтери**
 - g) **Донатори**

3. Кои се неизвршни органи во организацијата? *(повеќе точни одговори)*
 - a) **Управен одбор**
 - b) Извршна канцеларија
 - c) Одделение за граѓанско општество
 - d) **Собрание**

4. Организацијата практикува добро управување кога има воспоставен внатрешен систем којшто обезбедува дека организацијата му служи на јавниот интерес. Кои се елементи на добро управување? *(повеќе точни одговори)*
 - a) **Управувањето е засновано на етика и интегритет – моќ базирана на споделени вредности и принципи**
 - b) **Одговорност - во служба на потребите и правата на засегнатите страни**
 - c) **Транспарентно носење на одлуки со висок степен на ефективност и отчетност**
 - d) **Поделба на моќта на одлучување - поделба на неизвршни и извршни органи**

5. Кога е објавен повик за грантови, што е најважно најпрво да направите? *(еден точен одговор)*
 - a) Да почнете да барате соодветни партнери
 - b) **Да го прочитате внимателно и целосно повикот и упатството за апликанти**
 - c) Да ја развиете проектната идеја и да подготвите логичка рамка
 - d) Да ги обезбедите сите потребни придружни документи

6. Кои алатки организациите можат да ги користат за односи со јавноста? *(повеќе точни одговори)*

- a) Соопштенија за јавност
- b) Прес конференции
- c) Истражување
- d) Брифинг за новинари
- e) Посети за новинари
- f) Предлог проект
- g) Настани

7. Финансиската одржливост како еден од елементите на организациска одржливост подразбира капацитет да се обезбедат ресурси кои се неопходни да се остварат програмската и институционалната одржливост. Кои се столбовите на финансиската одржливост? *(повеќе точни одговори)*

- a) Финансиско и стратешко планирање
- b) Диверзификација на приходите
- c) Генерирање на сопствени приходи
- d) Цврст систем на администрација и финансии

8. Саморегулација на мрежите се остварува со воведување на принципи и стандарди, кои покрај законските обврски, треба да ги исполнуваат членките на мрежата, а со цел да се зајакне нивниот кредибилитетот. Кои документи е потребно да се воведат за саморегулација во мрежа? *(повеќе точни одговори)*

- a) Правилник за работа/деловник (процедури за прием на членки, правила за донесување одлуки)
- b) Правилник за архивско работење
- c) Етички кодекс (правила на однесување на членките)
- d) Предлог проект
- e) Правилник за спречување на судир на интереси
- f) Правилник за комуникација

9. Логичката рамка на проектот дава одговор на повеќе прашањата. Кое од наведените **не** спаѓа меѓу нив? *(еден точен одговор)*

- a) Што ќе се постигне со проектот?
- b) Кои активности ќе се реализираат за да се постигнат резултатите и целите?
- c) **Каков ќе биде временскиот распоред на активностите**
- d) Како ќе се мери и верификува напредокот и успехот на проектот?

10. Принципот КЛАСП (CLASP) се однесува на кредибилитет, легитимитет, отчет, услуги и моќ. Кредибилитет подразбира колку вие и вашата организација сте репрезентативни, односно дали и како ги вклучуваат корисниците во чие име зборувате. *(еден точен одговор)*

- a) Точно
- b) Неточно